

Службен гласник

Број 62

06.09.2017 год.

на Општина Кавадарци



СОДРЖИНА

РЕШЕНИЕ за објавување на Одлуката за доделување на Награда „7-ми Септември „

Одлуката за доделување на Награда „7-ми Септември „

РЕШЕНИЕ за објавување на Одлуката за давање на согласност на Одлуката за зголемување на бројот на деца по воспитни групи за учебната 2017/2018 во ЈОУДГ „Рада Поцева“ Кавадарци;

Одлуката за давање на согласност на Одлуката за зголемување на бројот на деца по воспитни групи за учебната 2017/2018 во ЈОУДГ „Рада Поцева“ Кавадарци, донесена на седница на Управен Одбор на ЈОУДГ „Рада Поцева“ Кавадарци бр.02-104/3 од 03.07.2017 година ;

РЕШЕНИЕ за објавување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти во Општина Кавадарци;

Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти во Општина Кавадарци;

РЕШЕНИЕ за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци за 2017 година;

Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште на просторот на Општина Кавадарци за 2017 година;

РЕШЕНИЕ за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2017 година ;

Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2017 година ;

РЕШЕНИЕ за објавување на Одлуката за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште
Одлуката за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште
РЕШЕНИЕ за објавување на Заклучокот по Граѓанската иницијатива БУДЕЊЕ КАВАДАРЦИ за распишување на референдум на локално ниво против овозможување на услови за населување на бегалци и мигранти на територијата на Општина Кавадарци;
Заклучокот по Граѓанската иницијатива БУДЕЊЕ КАВАДАРЦИ за распишување на референдум на локално ниво против овозможување на услови за населување на бегалци и мигранти на територијата на Општина Кавадарци;
РЕШЕНИЕ за објавување на Одлуката за распишување на референдум на локално ниво;
Одлуката за распишување на референдум на локално ниво;

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е
за објавување на

за објавување на Одлуката за доделување на Награда „7-ми Септември,,

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за доделување на Награда „7-ми Септември, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 30.08.2017 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.09-3278/1
06.09.2017 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 18 од Правилникот за начинот,условите и постапката за доделување на награда “7 ми Септември” (“Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.26/2003) и член 82 став 1 точка 56 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадарци”бр.8/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 30.08.2017 година, донесе

О Д Л У К А

За доделување на Награда “7ми Септември “

Член 1

По повод “7-ми Септември “- Денот на ослободување на град Кавадарци ,

Наградата „7-ми Септември “се доделува на ,

- г-ѓа Велка Гавровска Лукиќ - за особен придонес во областа на медицината.

- г-дин Петко Бојков – за особен придонес во областа на архитектурата.

- г-ѓа Катерина Танева-Ѓорѓиева – за особен придонес во областа на уметноста.

Член 2

Наградата се состои од плакета и диплома .

Член 3

Наградата ќе се додели на Свечена седница на Денот на празникот на Општината 7-ми септември .

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци “.

Бр.08-3069/1
30.08.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова – Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ

за објавување на Одлуката за давање на согласност

на Одлуката за зголемување на бројот на деца по воспитни групи за учебната 2017/2018 во ЈОУДГ „Рада Поцева” Кавадарци

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за давање на согласност на Одлуката за зголемување на бројот на деца по воспитни групи за учебната 2017/2018 во ЈОУДГ „Рада Поцева” Кавадарци, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 30.08.2017 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.09-3278/2
06.09.2017 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа (“Сл.весник на РМ “ бр. 5/02), член 82 став 1 точка 31 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), Советот на Општина Кавадарци на Седницата одржана на ден 30.08.2017 година , донесе

О Д Л У К А

за давање на согласност

на Одлуката за зголемување на бројот на деца по воспитни групи за учебната 2017/2018 во ЈОУДГ „Рада Поцева” Кавадарци

Член 1

СЕ ДАВА СОГЛАСНОСТ на Одлуката за зголемување на бројот на деца по воспитни групи за учебната 2017/2018 во ЈОУДГ „Рада Поцева” Кавадарци, донесена на седница на Управен Одбор на ЈОУДГ „Рада Поцева” Кавадарци бр.02-104/3 од 03.07.2017 година.

Член 2

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен Гласник на Општина Кавадарци” .

Бр.08-3069/2
30.08.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на

за објавување на Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти во Општина Кавадарци

1. **СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за продолжување на работното време на угостителските објекти во Општина Кавадарци, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 30.08.2017 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.09-3278/3
06.09.2017 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 23 став 6 од Законот за угостителска дејност (“Сл.весник на РМ бр.64/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 199/14, 129/15, 192/15, 39/16 и 71/2016), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.гласник на Општина Кавадаци бр.8/05) член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа(“Сл.весник на РМ бр.05/2002), Советот на Општина Кавадарци на седница одржана на ден 30.08.2017 година, донесе

О Д Л У К А

за продолжување на работното време на угостителските објекти во Општина Кавадарци

Член 1

Работното време на угостителските објекти на подрачјето на Општина Кавадарци , утврдено во член 23 став 1 точка 1, 2, 3, 4, 5 и 6 од Законот за угостителска дејност , во деновите 08,09 и 10.09.2017 година за време на одржувањето на манифестацијата “Тиквешки Гроздобер“ се продолжува за два часа.

Член 2

Оваа одлука влегува во ила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Кавадарци .

Бр.08-3069/3
30.08.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова – Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на

за објавување на Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиштена просторот на Општина Кавадарци за 2017 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиштена просторот на Општина Кавадарци за 2017 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 30.08.2017 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.09-3278/4
06.09.2017 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Сл.весник на РМ бр. 15/2015, 98/15, 193/15, 226/15, 31/2016), а во врска со член 4 од Правилникот за степенот на уредување на градежно земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост („Сл.весник на РМ, бр.38/11,93/11,65/12,75/12,98/12,133/13,155/13,96/14,107/14, 115/14, 149/15), член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ „бр.5/02), член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци, бр.8/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 30.08.2017 година, донесе

ПРОГРАМА

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ПРОСТОРОТ НА
ОПШТИНА КАВАДАРЦИ ЗА 2017 ГОД.**

Во Програмата бр.08-5890/6 од 28.12.2016 година („Службен гласник на Општина Кавадарци,, бр.52/17) се врши следното изменување и дополнување:

Во глава V Извори на финансирањето на Програмата и распределба, во табелата,

под ред. бр. 1. Средства од надоместок за уредување на градежно земјиште – Комуналии, износот од 27.000.000,00 ден. се заменува со износ од 15.000.000,00 денари,

под ред. бр. 4. Средства од Буџетот на Општината- даноци, износот од 32.000.000,00 ден. се заменува со износ од 14.000.000,00 денари, и

под ред. бр.8, Приходи од продажба на градежно земјиште, износот од 18.000.000,00 денари се заменува со 13.100.000,00.

Вкупната вредност на приходите се менува од 145.800.000,00 денари на износ од 110.900.000,00 денари.

Во глава ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ, РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ПО УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ, се менува и гласи:

УЗ „БАТАША,, се менува и гласи:

-Насловот 3. „Реконструкција со проширување на мост“ се брише.

Вкупната вредност за УЗ БАТАША се менува од износ 3.700.000,00 на износ од 2.900.000,00 денари.

УЗ „СТРАШО ПИНЦУР,, се менува и гласи:

- Во насловот 2. „Реконструкција и асфалтирање“ се брише точка три,

– Ул,, Рајко Жинзифов“ .

Вкупната вредност за УЗ СТРАШО ПИНЦУР се менува од износ 9.400.000,00 на износ од 7.900.000,00 денари.

УЗ „КИРО КРСТЕВ,,

- Во насловот 1. „Реконструкција и асфалтирање“ се брише точка два.

- Ул„ Струшка“ .

Вкупната вредност за УЗ Киро Крстев се менува од износ 9.900.000,00 на износ од 7.900.000,00 денари.

УЗ „БРАЌА ЦУНОВИ,, се менува и гласи:

- Во насловот 1. „Реконструкција и асфалтирање“ се брише точка еден

- ул„ Страшо Пинџур“ – проширување кај вториот триаголник .

- Во насловот 2. „Поплочување на улици и тротоари“ се брише точка три.

- ул„ Страшо Пинџур“ – тротоар кај вториот триаголник.

Вкупната вредност за УЗ БРАЌА ЦУНОВИ се менува од износ 2.700.000,00 на износ од 1.200.000,00 денари.

УЗ „КУЛА,, се менува и гласи:

- Во насловот 3. „Поплочување на улици и тротоари“ точка еден:

- ул„ Бул. Македонија“ проширување и паркинг се менува и гласи

- ул„ Охридска – Крак“ .

Вкупната вредност за УЗ Кула се менува од износ 4.000.000,00 на износ од 3.800.000,00 денари.

РЕКАПИТУЛАЦИЈАТА по МЗ се менува и гласи:

УЗ „Ваташа	2.900.000,00 ден.
УЗ„ Глишиќ“	1.600.000,00 ден.
УЗ „Страшо Пинџур“	7.900.000,00 ден.
УЗ„Киро Крстев“	7.900.000,00 ден.
УЗ„Браќа Досеви“	1.300.000,00 ден.
УЗ„Браќа Цунови“	1.200.000,00 ден.

УЗ„Задругар“	5.700.000,00 ден.
УЗ„Слога“	3.400.000,00 ден
УЗ „Кула“	3.800.000,00 ден.
УЗ„Љубаш“	3.500.000,00 ден.
Изработка и ревизија на проекти, надзор на комунална изградба, изработка на елаборати и друго	5.000.000,00 ден.

ВКУПНО: 44.200.000,00 денари

Во насловот „Изградба на системи за водоснабдување“ точката два:

- Изградба на водовод на „Локалитет Смилица“ се брише.

-

Вкупната вредност за Изградба на системи водоснабдување се менува од 1.800.000 денари на сума од 800.000 денари.

Во насловот „Изградба на системи за одводнување и прочистување на отпадни води“ точката два:

- „Фекална канализација на „Локалитет Смилица“ се менува и гласи:
- „Фекална канализација на ул.„12-те Другари“.

Вкупната вредност за Изградба на системи за одводнување и прочистување на отпадни води. се менува од 3.600.000 денари на сума од 3.100.000 денари.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ЗА ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ ЛИНИИ се менува и гласи:

-Изградба на системи за водоснабдување	800.000,00 ден.
- Изградба на системи за одводнување и прочистување на отпадни води	3.100.000,00 ден.

Се Вкупно: 3.900.000,00 ден.

Во насловот Изградба на Јавни објекти точката:

1. „Изградба на нова детска градина 1-ва фаза“ се брише.
2. „Доизградба на кеј на Луда Мара – кофинансирање“ се брише.
9. „Реконструкција на ограда на мост Видое Смилевски“ се брише.

Се додава нова точка :

- „Дополнително крпење на ударни дупки“ 1.000.000,00 ден.

Вкупната вредност се менува од 79.300.000,00 ден на износ од 53.900.000,00 денари.

Во насловот, „Изградба на селски месни заедници“:

с. Сопот точката два:

- „Реконструкција на училиште“ се брише,

Вкупната вредност за с.Сопот се менува од 2.100.000 денари на сума од 1.100.000 денари.

с. Возарци точката еден:

- „Доградба на училница“ се брише,

Вкупната вредност за с.Возарци се менува од 1.600.000 денари на сума од 600.000 денари

Вкупната вредност за Изградба на селски месни заедници се менува од 10.900.000 денари на сума од 8.900.000 денари.

Вкупниот Рекапитулар се менува и гласи:

СЕ ВКУПЕН РЕКАПИТУЛАР

- ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ, РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЛИЦИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ПО УРБАНИ ЗАЕДНИЦИ	44.200.000,00 ден.
- ИЗГРАДБА НА ВОДОВОДНИ И И КАНАЛИЗАЦИОНИ ЛИНИИ	3.900.000,00 ден.
- ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ ВО СЕЛСКИ МЗ	8.900.000,00 ден.
- ИЗГРАДБА НА ЈАВНИ ОБЈЕКТИ	53.900.000,00 ден.

ВКУПНО: 110.900.000,00 ден.

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Кавадарци.“

Бр.08-3069/4
30.08.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на

Програма за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2017 година

1. СЕ ОБЈАВУВА Програмата за изменување и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2017 година, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 30.08.2017 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.09-3278/5
06.09.2017 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална Самоуправа ("Сл. Весник на РМ" бр. 5/2002), а во врска со член 20 став 1 од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Сл. Весник на РМ" бр. 199/14, 44/15, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) и член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци ("Сл. Гласник на Општина Кавадарци" бр. 8/05), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 30.08.2017 година, донесе

ПРОГРАМА
за изменување и дополнување на
Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина
Кавадарци за 2017 година

Член 1

Во Програма за изработка на урбанистички планови во Општина Кавадарци за 2017 година (Службен гласник на "Општина Кавадарци" бр. 52/2017 и 56/2017) се врши следното изменување и дополнување:

Во Глава: **IV. Урбанистички планови финансирани од правни и физички лица**, после точка 24 се додаваат нови точки кои гласат:

25. „ Детален урбанистички план за дел од УБ 6 Брушанска Општина Кавадарци,,

Површина на опфат -1.8652 ха

Граница на опфат– на север - улица Брушанска

- на исток - улица Брушанска

- на југ– улица Димче Мирчев

- на запад-улица Киро Крстев

Намена на површини – А- Домување

А1-Индивидуално домување

Е-Инфраструктура

Е2-Комунална супраструктура

Во останатиот дел Програмата останува непроменета.

26.ЛУПД за АЗ-Групно домување на КП бр.2877/2 и КП.бр.2878,КО

Сопот,Општина Кавадарци

Површина на опфат -1.38 ха

Намена на површини-АЗ –дом за престој на стари лица

Член 3

Програмата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на Општина Кавадарци".

Бр.08-3069/5

30.08.2017 година

Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Претседател,

М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на

Одлуката за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште

1. СЕ ОБЈАВУВА Одлуката за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 30.08.2017 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.09-3278/6
06.09.2017 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Сл.весникна РМ „бр.5/02)и член 132 став 1 од Статутот на Општина Кавадарци(„Сл.гласник на Општина Кавадарци,, бр.8/2005), Советот на Општина Кавадарци на седницата одржана на ден 30.08. 2017 година, донесе:

О Д Л У К А

За ослободување од плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште

Член 1

Општина Кавадарци со седиште на плоштад „Маршал Тито,,бб Кавадарци, се ослободува од обврската за плаќање надоместок за уредување на градежно земјиште за објект : „Изградба на Градски пазар и санитарен објект,, за потребите на градски пазар кој се наоѓа на КПбр.10689/1 КОКавадарци, со намена Б-комерцијални и деловни намени и Б2 –големи трговски единици, ГП д42 од ДУП за УБ „Едвард Кардељ,, по

проект со техн.бр.ОП348-09/15 изработен од ДГГИПИ „ГеосМ,, ДООЕЛ Скопје , во износ од 349.825,00ден.

Член 2

Општина Кавадарци со седиште на плоштад „Маршал Тито,,бб Кавадарци, го превзема на свој товар уредувањето на градежно земјиште во делот на приклучоците на комуналната инфраструктурна мрежа (атмосферска,канализациона мрежа и друга инфраструктура)и истата ќе ја предаде на јавното комунално претпријатие и овластени субјекти да стопанисуваат со истата.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.08-3069/6
30.08.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ” бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци” бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за објавување на

**Заклучокот по Граѓанската иницијатива БУДЕЊЕ КАВАДАРЦИ за
распишување на референдум на локално ниво против овозможување на услови за
населување на бегалци и мигранти на територијата на Општина Кавадарци**

1. СЕ ОБЈАВУВА Заклучокот по Граѓанската иницијатива БУДЕЊЕ КАВАДАРЦИ за распишување на референдум на локално ниво против овозможување на услови за населување на бегалци и мигранти на територијата на Општина Кавадарци, донесен на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 30.08.2017 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци”.

Бр.09-3278/7
06.09.2017 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за Локална самоуправа (“Сл.весник на РМ”бр.5/02) и член 132 став 2 од Статутот на Општина Кавадарци (“Сл.Гласник на Општина Кавадарци” бр.8/05), расправајќи по Граѓанската иницијатива БУДЕЊЕ КАВАДАРЦИ за распишување на референдум на локално ниво против овозможување на услови за населување на бегалци и мигранти на територијата на Општина Кавадарци, Советот на Општина Кавадарци на Седницата одржана на ден 30.08.2017 година , го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Советот на Општина Кавадарци е против населување и интеграција на мигранти на територијата на Општина Кавадарци.

2. Заклучокот влегува во сила со денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Кавадарци .

Бр.08-3069/7
30.08.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.05/02) и член 113 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Кавадарци („Сл.гласник на Општина Кавадарци“ бр.08/2005), Градоначалникот на Општина Кавадарци, донесе

РЕШЕНИЕ
за објавување на

Одлуката за распишување на референдум на локално ниво

1. **СЕ ОБЈАВУВА** Одлуката за распишување на референдум на локално ниво, донесена на седницата на Советот на Општина Кавадарци одржана на ден 30.08.2017 година.

2. Решението влегува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кавадарци“.

Бр.09-3278/8
06.09.2017 година
К а в а д а р ц и

ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
ГРАДОНАЧАЛНИК
Дипл.прав.Александар Панов

Врз основа на член 25 став 1 и член 28 став 3 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.05/02), член 6 став 2 и член 36 став 1 од Законот за референдум и други облици на непосредно одлучување на граѓаните ("Службен весник на РМ" бр.81/05) и член 45 од Статутот на општина Кавадарци, Советот на општина Кавадарци на седницата одржана на ден 30.08.2017 година, донесе

ОДЛУКА

За распишување на референдум на локално ниво

Член 1

Советот на општина Кавадарци распишува референдум за подрачјето на општина Кавадарци заради изјаснување на граѓаните за населување и интеграција на мигранти на територијата на општина Кавадарци .

Советот на општина Кавадарци распишува референдум од претходниот став по сопствена иницијатива.

Член 2

На референдумот на локално ниво граѓаните на општина Кавадарци ќе одговорат на следново прашање: "**Дали сте за населување и интеграција на мигранти на територијата на општина Кавадарци ?**"

Граѓанинот на референдумот се изјаснува така што на гласачкото ливче го заокружува зборот "**ЗА**" или "**ПРОТИВ**".

Член 3

Изјаснувањето по референдумското прашање од член 2 од оваа Одлука се спроведува со цел граѓаните од подрачјето на општина Кавадарци да одлучат дали ќе дозволат да се населуваат и интегрираат мигранти на територијата на општина Кавадарци .

Член 4

Одлуката на референдумот ќе се смета за донесена доколку за неа гласале мнозинството од вкупниот број кои што гласале, доколку гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во Избирачкиот список на општина Кавадарци .

Одлуката донесена на референдумот е **задолжителна**.

Член 5

Доколку на референдумот се донесе негативна одлука на прашањето за населување и интегрирање на мигранти на територијата на општина Кавадарци Советот на општина Кавадарци ќе ги извести надлежните државни органи за донесената одлука.

Член 6

Референдумот на локално ниво ќе се одржи **најдоцна во рок од 40 дена** од денот на објавувањето на Одлуката за распишување на Референдумот во службеното гласило и во другите средства за објавување во општина Кавадарци, а гласањето ќе се спроведе во периодот од 07 до 19 часот.

Член 7

Референдумот на локално ниво ќе го спроведе Општинската изборна комисија на општина Кавадарци и општинските избирачки одбори.

Член 8

Средствата за спроведување на референдумот ќе се обезбедат со Ребаланс на Буџетот на општина Кавадарци за 2017 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Кавадарци“, а ќе биде објавена во средствата за јавно информирање, на огласната табла во општина Кавадарци, како и на веб страница на општина Кавадарци.

Бр.08-3069/8
30.08.2017 година
Кавадарци

СОВЕТ НА ОПШТИНА КАВАДАРЦИ
Претседател,
М-р Горица Пеливанова - Вилхелм